



Врз основа на член 22 став 2. и член 23. став 2. од Законот за работни односи, Кроација Осигурување АД – Друштво за осигурување на Живот со седиште на Ул. СВ. Кирил и Методиј, бр.20, 1000 Скопје, на ден **08.04.2015** година распишува:

## О Г Л А С

### за пополнување на 2 (две) работни места **ВОДИТЕЛИ НА ТИМ ЗАСТАПНИЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ**

#### КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

- ССС;
- Познавање на работа во Microsoft Office;
- Дозвола за упрување на моторно возило од Б категорија;
- Изразени комуникациски способности;
- Елоквентност;
- Способност за тимска работа;
- Ентузијазам;
- Упорност, истрајност во остварувањето на поставените цели и задачи;
- Висока мотивираност;
- Ажурност;
- Целосна посветеност кон работната задача.

#### УСЛОВИ:

- Избраните кандидати ќе работат со полно работно време - неделното работно време е 40 часа;
- Почетна основна нето месечна плата во износ од 9.600,00 денари + варијабилен дел по учинок во продажбата (вкупно од 20.000,00 до 120.000,00 ден);
- Континуирано посетување на обуки;
- Исклучителна можност за напредување со конкретно претставен кариерен план;
- Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.

#### ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- биографија (CV)
- мотивационо писмо

Заинтересираните кандидати се молат своите пријави да ги достават **најдоцна до 20.04.2015 година** на адреса: Ул.СВ. Кирил и Методиј, бр.20, спрат II, 1000 Скопје, Р. Македонија или на e-mail адреса: [s.merdzanovska@cro.mk](mailto:s.merdzanovska@cro.mk), со назнака: **Пријава за вработување – ВОДИТЕЛ НА ТИМ.**

Сите апликации за вработување ќе бидат третираны како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Кроација Осигурување Живот АД Скопје - Друштво за осигурување на живот, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност.

Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обвртиме за да Ве повикаме на разговор.

